

## СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ЧУДОТВОРЕЦ И СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИ

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА


**К**ој тебе нема да те прославува, мудри Свети Клименте! Кој нема да ги воспева твоите пресвети дела! Кој ти подари такво време кое никогаш не минува, кое секогаш те обновува? Во Божји раце е времето и Тој ти подари такво време, сега и во сите векови да го носиш името свето.

"Клименте, со животот изникна како гранка на вистинска лоза, обработена од Бога, изобилна од многу плод. Богат, вечен дар на Духот: твоите зборови - рајски, мирисни цвеќиња; бесмртни подвизи - гроздово вино што го весели срцето; чудата - ги отстрануваа сите душевни слабости и телесни болести...

Клименте, храмот твој е лекарство за душите, гробот твој - извор на исцеленија, правот - камшик што многу ги мачи бесовите, а славниот лик твој - утеха на ожалостените". (извадок од служба на Св. Климент)

На датумот 8 декември во нашата татковина Македонија и секаде во светот каде што се наоѓаат Македонците, најдостоинствено ќе засвонат камбаните на Христовата Црква и ќе го најават славењето во чест на Св. Климент Охридски, вечниот небесен граѓанин, бесмртен великан, великопроповедник и апостол, кој со своите дела го овековечи своето име, но и името на својот народ и родната Македонија. Тој заедно со останатите Седмочисленици (Светите Кирил, Методиј, Наум, Сава, Горазд, Ангелариј), не дозволи македонскиот народ да потпадне под туѓински влијанија и да се откаже од својата прадедовска вера. Овој најталентиран ученик на Светите Кирил и Методиј, прв македонски духовник, учител и книжевник, втемелувач на писменоста и на верата,

**"Со зборови си ги упатил народите кон верата Божја, со делата си се издигнал, преблажен, кон божествен и блажен живот. Со чуда си ги просветил оние кои пристапуваат верно кон тебе, преславно осветлувајќи ја темнината со знаменија. Заради тоа го славиме твојот божествен спомен, Клименте".**  
**"Хранет со млекото на добродетелите, оче, си го достигнал нивниот врв, а запален од топлината на љубовта, си станал правило на воздржание и кротост. Си бил извор на милост и бездна на сочувство..."**



Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

преведувач, чудотворец, лекар и педагог, во Охрид ја создал Првата Архиепископија на Балканот (Охридската Патријаршија, чија наследничка

ко-мисионерска работа кај словенските народи на Балканскиот Полуостров, но и подалеку. Не е мал бројот од нив кои дошле и во далечната Русија.

## "ВЕЛИКАТА ТР И "КАРПАТА Н

е МПЦ з.н.). Мудро стоел на нејзино чело 23 години. Го формирал Првиот европски универзитет во Охрид, низ кој минале 3.500 студенти. Голем број од нив биле ракоположени за свештеници, факони, ипофакони. Многумина од нив биле испратени на свештенослужителска и проповеднич-

Тој е познат културен и црковен деец не само во Македонија, туку и во светот. Светото Евангелие го проповедал 50 години (во IX и во X век). Ги превел "Цветниот Триод" и многу други богослужбени книги. Во чест на својот учител Свети Кирил Солунски, глаголицата ја ре-



**ОБНОВЕНИОТ МАНАСТИР "СВЕТИТЕ КЛИМЕНТ И ПАНТЕЛЕЈМОН" НА ПЛАОШНИК**

формирал во кирилица. Автор е на "Пофалното слово за Кирила", на "Панонските легенди" - дело за животот на



**СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИОПОЛСКИ СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ**



**МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ТОРОНТО, КАНАДА, КАТЕДРАЛЕН ХРАМ НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА ЕПАРХИЈА**

во гробот кој самиот тој го подготвил со свои раце. Но, подоцна неговите нетрулежни мошти биле пренесени во црквата "Света Богородица Перивлепта". Во 2002 година, во август, неговите чудотворни мошти со најголема свеченост беа пренесени во осветениот и обновен манастир на "Св. Климент и Пантелејмон" на Плаошник. Тие се наоѓаат во оригиналниот саркофаг каде што тој бил погребан.

Во сите цркви во Македонија и во целиот христијански свет, на овој датум празникот најсвечено се одбележува. Секоја година свечено се одбележува и во македонското светилиште на МПЦ "Свети Климент Охридски" во Торонто, Канада.

Со песни да го прославиме добриот пастир, големиот борник на Духот, чудниот Св. Климент, "Великата труба на вистината" и "Карпата на добродетелите". Тропарот на Свети Климент Охридски гласи: "Со зборови си ги упатил народите кон верата Божја, со делата си се издигнал, преблажен, кон божествен и блажен живот. Со чуда си ги просветил оние кои пристапуваат верно кон тебе, преславно осветлувајќи ја темнината со знаменија. Заради тоа го славиме твојот божествен спомен, Клименте".

На 11 декември се слават Светите Петнаесет Тивериополски (Струмички) Свештеномаченици и Свети Роман епископ македонски. Неговот спомен е забележен во Парискиот кодекс во 1578 година. Имињата на Светите Петнаесет Тивериополски Маченици се: епископите - Тимотеј и Теодор; свештениците - Петар, Јован, Сергиј, Теодор и Никифор; ѓаконите - Василиј и Томе; монасите - Еротеј, Данило, Харитон, Сократ, Комасиј, Евсевиј и Етимасиј. На страдале посечени со меч, за верата во Христа, во 361 или во 362 година во Струмица, за време на цар Јулијан Втори Отстапник, идолопоклоник.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

## УБА НА ВИСТИНАТА" А ДОБРОДЕТЕЛИТЕ"

Светите браќа Кирил и Методиј и на многу други дела. Напишал проповеди - образци за сите празници во годината. Ги опишал чудата на Пресвета Богородица, а пишувал и за животот на Свети Јован Крстител. Свети Климент со неговата мисионерска дејност, која имала цел да

им ја објави Божјата вистина на народите, почитувајќи ја нивната културна самобитност, останал жив пример за Светата Црква, но и за мисионерите на сите времиња.

"Хранет со млекото на добродетелите, оче, си го достигнал нивниот врв, а запален од топлината на љубовта, си

станал правило на воздржаност и кротост. Си бил извор на милост и бездна на сочувство..."

Изградил манастир во Охрид. Ја подигнал црквата "Св. Пантелејмон". Починал мирно на 27.7.916 година. Неговото свето и чесно тело било положено во манастирот, и тоа